

**Член 6**

Во Прилог 2, Образец ДУФ-БП, Биографски податоци за физичко лице кое има намера да стекне квалификувано учество во друштвото за управување со фондови, по зборот „потпис“, се додаваат зборовите „односно квалификуван дигитален сертификат“.

**Член 7**

Во Прилог 3, Образец ДУФ-И-ФЛ, Изјава на физичко лице, по зборовите „име и презиме“, се додаваат зборовите „потпис односно квалификуван дигитален сертификат“.

**Член 8**

Во Прилог 4, Образец ДУФ-И-ПЛ, Изјава на правно лице, по зборовите „печат на правно лице и потпис“, се додаваат зборовите „односно квалификуван дигитален сертификат“.

**Член 9**

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за потребната документација за добивање согласност за стекнување на квалификувано учество во друштво за управување со инвестициски фондови.

**Член 10**

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-1028/1  
17 јуни 2014 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2851.**

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), а во врска со член 70 став 5 од Законот за инвестициски фондови („Сл. весник на РМ“ број 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 17.4.2014 година донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ДОБИВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗАТВОРЕН ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНД**

**Член 1**

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд (Сл.весник број 27/2010), во членот 3 по ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи:

„Барањето може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достави во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат“.

**Член 2**

Во членот 4 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4 кои гласат:

„Изјавите од став 2 точки 11, 12, 16 и 17 може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достават во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.

„Изјавите од став 2 точки 11, 12 и 16 на овој член не се заверуваат кај нотар ако се поднесуваат во електронска форма потпишани со квалификуван дигитален сертификат“.

Ставовите 3, 4, 5 и 6, стануваат ставови 5, 6, 7 и 8.

**Член 3**

Во Прилог 1, Образец Б-ООЗФ, Барање за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд, по зборот „потпис и печат на друштвото за управување со инвестициски фондови“, се додаваат зборовите „односно квалификуван дигитален сертификат“.

**Член 4**

Комисијата утврдува пречистен текст на Правилникот за формата и содржината на барањето за добивање одобрение за основање на затворен инвестициски фонд.

**Член 5**

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-1030/1  
17 јуни 2014 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**2852.**

Врз основа на член 190 став 1 од Законот за хартии од вредност („Сл. весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), а во врска со член 11 став 6 од Законот за инвестициски фондови („Сл. весник на РМ“ број 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 17.4.2014 година донесе

**П Р А В И Л Н И К**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ, ПОСТАПКАТА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОБИВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПОДРУЖНИЦА НА СТРАНСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

Во Правилникот за начинот, постапката и потребната документација за добивање дозвола за основање на подружница на странско друштво за управување со инвестициски фондови во Република Македонија („Сл. весник на РМ“ број 68/2010), во членот 2 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

(4) „Барањето може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достави во електронска форма потпишано со квалификуван дигитален сертификат“.

**Член 2**

Во членот 4 по ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

(2) „Изјавата од став 1 точка 11 може до Комисијата за хартии од вредност на РМ, да се достави во електронска форма потпишана со квалификуван дигитален сертификат“.

**Член 3**